

ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКО ДРУШТВО
МАКОАС БРОКЕР АД
СТРУМИЦА

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31.12.2025 година и
Мислење на независниот ревизор

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА.....	5
2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	6
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК	7
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА	7
5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	9

ПРИЛОЗИ:

- Тековна состојба на субјектот
- Завршна сметка
- Годишен извештај за работењето



ГЛОБАЛ ГРУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

Седиште: ул. Тодор Паница бр.7/1-15 Скопје,

ЕДБ: МК4058018530158

☎ 02/5126-533, ☎ 078/332-350

✉ audit@globalgroup.mk, www.globalgroup.mk

Сметка: 200003332266115 Стопанска банка АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Акционерите на Осигурително Брокерско Друштво МАКОАС БРОКЕР АД Струмица
Ул. Јанко Цветинов бр.43 Струмица, Струмица

Мислење

Според нашето мислење, поединечните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, поединечната финансиска состојба на Осигурително Брокерско Друштво Макоас Брокер АД Струмица (“Друштвото”) на 31 декември 2025 година, како и неговата поединечна финансиска успешност и поединечните парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија.

Што ние ревидиравме

Поединечните финансиски извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- Поединечниот извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година
- Поединечниот извештај за добивка или загуба за годината то завршува на тој датум
- Поединечниот извештај за промени во капиталот за годината што завршува на тој датум
- Поединечниот извештај за готовински текови за годината што завршува на тој датум и
- Белешките кон поединечните финансиски извештаи, кои ги содржат информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки белешки

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Стандардите”). Нашите одговорности според Наведените стандарди се опишани во делот “Одговорност на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи” од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Кодекс на етика”) и како што е применлив за ревизиите на финансиски извештаи за ентитети од јавен интерес. Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка изготвени до раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат поединечните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за поединечните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија, нашата одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со поединечните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и нејзиното опкружување добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка. Ние немаме што да известиме во врска со овие процедури.

Одговорност на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за поединечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на поединечните финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на поединечните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството или има намера да ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стоири тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално

погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални, ако, поединечни или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие поединечни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

-Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и

извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.

-Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

-Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

-Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во поединечните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорски докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

-Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Извештај за други правни и регулативни барања

Мислење за поединечниот годишен извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на поединечен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на поединечниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во поединечната годишна сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со барањата на член 34, став1, точка (Д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во поединечниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во поединечната годишна сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Овластен ревизор од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Симона Павловска.

Скопје, 28.05.2026 година

ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

Овластен ревизор

Управител

Симона Павловска

Јени Павловски



1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За период 01.01- 31.12.2025 година

	Белешка	Во илјади денари	
		2025	2024
Приходи од работење			
Приходи од продажба	5	16.329	15.179
Останати приходи	6	-	19
Вкупно приходи од работење		16.329	15.198
Расходи од работење			
Трошоци за сировини и материјали	7	363	467
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	5.236	8.675
Останати трошоци од работење	9	381	537
Трошоци за вработени	10	2.719	3.070
Амортизација на материјални и нематеријални средства	11	68	84
Вредносно усогласување на нетековни средства	12	-	-
Вкупно расходи од работење		8.767	12.833
Финансиски приходи	13	-	-
Финансиски расходи	13	-	-
Добивка (загуба) од финансико работење	14	-	-
Добивка од редовно работење		7.563	2.365
Данок на добивка		(785)	-
Нето добивка (загуба) за периодот		6.778	2.365

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 5 до 30 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 02.03.2026

Одобрено од,
Овластено лице
Александар Иванов




Овластен сметководител
Марија Делева бр.на лиценца 0104426



2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Состојба на 31.12.2025 година

	Белешка	Во илјади денари На 31 декември	
		2025	2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	15	246	141
Вкупно нетековни средства		246	141
Тековни средства			
Залихи	16	68	61
Краткорочни побарувања	17	2.824	2.356
Краткорочни финансиски вложувања	18	4.445	4.095
Парични средства и парични еквиваленти	19	8.861	3.223
Вкупно тековни средства		16.199	9.735
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР)	20	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА: АКТИВА		16.444	9.877
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	21		
Основна главнина		3.077	3.077
Законски резерви		308	308
Акумулирана добивка		5.122	3.858
Добивка за деловната година		6.778	2.365
Вкупно главнина и резерви		15.286	9.607
ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски	22	1.159	269
Вкупно обврски		1.159	269
ВКУПНО ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ: ПАСИВА		16.444	9.877

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите
Финансиските извештаи прикажани на страниците 5 до 30 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 02.03.2026

Одобрено од,
Овластено лице
Александар Иванов



Овластен сметководител
Марија Делева бр.на лиценца 0107426

M. D.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК 31 декември 2025 година

ОПИС	2025	2024
Добивка/Загуба	6.778	2.303
Амортизација	68	83
Приходи од камати и курсни разлики	-	-
Расходи од камати и курсни разлики	-	-
Оперативен Резултат	6.846	2.448
Залихи	(7)	-
Побарувања кон неповрзани купувачи	(432)	710
Побарувања кон поврзани купувачи	-	-
Останати побарувања	(36)	321
Активни временски разграничувања	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Обврски кон добавувачи неповрзани	18	97
Обврски кон добавувачи поврзани	-	-
Останати обврски	872	(366)
Долгорочни обврски	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно од оперативни активности	7.260	3.211
Вложувања во НПО	(172)	(17)
Долгорочни вложувања	-	110
Краткорочни вложувања	(350)	(344)
Исплатени дивиденди	(1.100)	(4.436)
Вложувачки активности вкупно	(1.622)	(4.687)
Долгорочни кредити	-	-
Краткорочни кредити	-	-
Наплатена камата	-	-
Платени камати	-	-
Вкупно финансиски активност	-	-
Паричен тек за тековна година	5.638	(1.476)
Парични средства на почеток на година	3.223	4.699
Парични средства на крај на година	8.861	3.223

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите
Финансиските извештаи прикажани на страниците 5 до 30 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 02.03.2026

Одобрено од,
Овластено лице
Александар Иванов




Овластен сметководител
Марија Делева бр.на лиценца 0107426



4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА
31 декември 2025 година

	Опис	Запишан Капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка	Добивка за тековната година	ВКУПНО
1	Состојба на 31.12.2024	3.077	308	3.858	2.365	9.607
2	Издадени акции за пари					-
3	Откупени сопствени акции					-
4	Продадени откупени сопствени акции					-
5	Пренос на добивката			2.365	(2.365)	-
6	Пренос на акумулираната добивка					-
7	Добивка за тековната година				6.778	6.778
8	Загуба за тековната година					-
9	Запишано зголемување во ЦРМ					-
10	Запишано намалување во ЦРМ					-
11	Останато зголемување/намалување					-
12	Дивиденди			(1.100)		(1.100)
13	Состојба на 31.12.2025	3.077	308	5.122	6.778	15.286

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите
 Финансиските извештаи прикажани на страниците 5 до 30 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 02.03.2026

Одобрено од,
 Овластено лице
 Александар Иванов



Овластен сметководител
 Марија Делева бр.на лиценца 0107426

M. Delova

5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

1. Општи информации за Друштвото

Осигурително брокерско друштво ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица, регистрирано е во Централниот Регистар на Република Северна Македонија со следниве податоци:

ЕМБС:	6884210
Целосен назив на Субјектот на Упис:	Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД Струмица
Кратко име:	ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица
Седиште:	Ул.Јанко Цветинов бр.43 Струмица, Струмица
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	05.08.2013
Единствен даночен број:	4027013518769
Потекло на капиталот:	Домашен
Приоритетна дејност:	62.220- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
Организационен облик	05.5- Акционерско друштво

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог МКД	3.077.210,00
Непаричен влог МКД	0,00
Уплатен дел МКД	3.077.210,00
Вкупно основна главнина МКД	3.077.210,00
СОПСТВЕНИЦИ	
Забелешка: Соласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04,84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрано и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.	

ОВЛАСТУВАЊА	
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА	
Име и презиме	Александар Иванов
Адреса	Широк Дол бр.19 Струмица, Струмица
Овластувања	Извршен член за Одбор на директори - Претседател
Овластено лице	Извршен член на одбор на директори

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

ОДБОРИ	
Извршен член на одбор на директори	
Име и презиме	Александар Иванов
Адреса	Широк Дол бр.19 Струмица, Струмица
Овластувања	Извршен член за Одбор на директори - Претседател
Овластено лице	Извршен член на одбор на директори
Неизвршен член на одбор на директори	
Име и презиме	Европид Паликаров
Адреса	Караман Атанас бр.43 Струмица, Струмица
Овластувања	Независен и неизвршен член на Одбор на директори, занимање ССС
Овластено лице	Неизвршен член на одбор на директори
Неизвршен член на одбор на директори	
Име и презиме	Васка Костадинова
Адреса	Крсте Мисирков бр.7 Струмица, Струмица
Овластувања	Неизвршен член на одбор на директори БСС
Овластено лице	Неизвршен член на одбор на директори

Осигурителното брокерско друштво ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица Скопје заклучно со 31 декември 2025 година има 7 вработени лица.

Осигурителното брокерско друштво ОБД МАКОАС БРОКЕР АД има регистрирано и 2 подружници:

Во прилог детален преглед на истите:

Назив на подружница	Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД Струмица- Подружница бр.5 Прилеп
Под број	6884210/5
Тип	Подружница
Адреса	Бул.Гоце Делчев бр.1 Прилеп/ Македонија Прилеп, Прилеп
Приоритетна дејност	66.220- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
Овластено лице (име и презиме)	Александар Иванов
Адреса	Широк Дол бр.19 Струмица
Овластувања	Раководител на подружница

Назив на подружница	Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД Струмица- Подружница бр.6 Битола
Под број	6884210/6
Тип	Подружница
Адреса	Климент Охридски бр.2/9 Битола
Приоритетна дејност	66.220- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
Овластено лице (име и презиме)	Александар Иванов
Адреса	Широк Дол бр.19 Струмица
Овластувања	Раководител на подружница

2. Значајни сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (објавени во "Службен весник" бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025) и Правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024 (Правилник), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023). Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС 1 до МСС 41, толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) - ПКТ 7 до ПКТ 32.

Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ , КТМФИ и ПКТ) се применливи во Република Северна Македонија започнувајќи од 1 јануари 2025, освен МСФИ 17, Договори за осигурување, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028. Со измените на Правилникот објавен во Службен весник бр.274/2024, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 и во согласност со насоките од страна на Советот за унапредување и развој над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник бр. 159/2009 остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник бр.75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот кој започнува на 1 јануари 2025, поединечните финансиски извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, Првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

По спроведувањето на Правилникот, објавен во Службен весник бр.75/2024, раководството го оцени влијанието на новоприменливите стандарди и утврди дека истите немаат значително влијание врз поединечните финансиски извештаи.

Материјалните информации за сметководствените политики се презентирани во белешките и се применуваат конзистентно при подготовката на поединечните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 и 31 декември 2024, освен ако не е наведено поинаку.

Поединечните финансиски извештаи се подготвени на пресметковна основа и претпоставка за континуитет.

Износите содржани во поединечните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари (МКД). Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи користени се одредени сметководствени проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските на датумот на известување и висината на приходите и расходите во извештајниот период. Иако овие проценки се базираат на најрелевантните познавања на раководството за тековните настани и активности, вистинските резултати може да се разликуваат од проценките.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од страна на раководството, да го користи своето професионално расудување при примена на сметководствените политики на Друштвото. Областите кои вклучуваат поголем степен на професионално расудување и оние каде што претпоставките и проценките се значајни за поединечните финансиски извештаи се прикажани во белешка 4.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие поединечни финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешкатите подолу.

Со цел да се задржи конзистентноста при презентацијата на податоците за тековната година, одредени ставки се рекласификувани соодветно. Меѓутоа, ваквите рекласификации не резултираат со значајни промени во содржината или форматот на финансиските информации, како што се презентирани во неревидираните поединечни финансиски извештаи.

2.2 Странски валути

а) Функционална и известувачка валута

Ставките вклучени во Финансиските извештаи и објаснувачките белешки се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи Друштвото ("функционална валута,,).

Финансиските извештаи и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари ("МКД"), којашто е функционална и известувачка валута.

Износите се искажани во илјади македонски денари.

б) Трансакции во странска валута

Деловните трансакциите искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на успех.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната вредност.

Странска валута со кои работи компанијата во главно е еврото (ЕУР). Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември 2025 се следниве:

Валута	31 Декември 2025
ЕУР	61,4950

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

2.4 Амортизација

Амортизацијата се признава во билансот на успех по пропорционална основа преку отпишување на набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на употреба.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од основните средства.

Постројки и опрема 10%-25%

2.5 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба.

Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување.

Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок.

Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, побарувања од поврзани друштва како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело

значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност.

Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат.

Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување.

На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.6. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.7. Залихи

Залихите на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба.

2.8. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите, побарувањата од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати краткорочни побарувања и за останати давачки кон државата и останати краткорочни побарувања претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.9. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат парични средства на трансакциски сметки во денари во комерцијални банки.

2.10. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.11. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред

извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.12. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.13. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.14. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.15. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресметува и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.16. Данок на додадена вредност

Друштвото не е ддв обврзник.

2.17. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.18. Признавање на приходите и расходите

Приходите на Друштвото главно произлегуваат од провизии за осигурително посредување, односно од услуги поврзани со посредување при склучување договори за осигурување. Приходот се признава кога услугата е извршена, кога е веројатен приливот на економски користи и кога износот на приходот може веродостојно да се измери. Приходите се признаваат во нето износ, без даноци и евентуални корекции, врз основа на извештаи, фактури, пресметки или други потврди добиени од осигурителните друштва со кои Друштвото соработува.

Друштвото врши дејност на осигурително посредување и не презема осигурителен ризик по склучените договори за осигурување. Ризиците од договорите за осигурување остануваат кај осигурителните друштва со кои се склучени договорите. Следствено, Друштвото не признава технички резерви, резерви за штети или други обврски кои се карактеристични за друштва за осигурување.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.19. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.20. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.21. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.22. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и каматните стапки.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото. Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик.

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак.

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото има пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Вредноста на финансиските инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност не отстапува од нивната сметководствена (евиденциона) вредност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност.

Обврски спрема доверителите и останати обврски

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање.

Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Приходи од работењето

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Приходи од провизии од осигурително посредување / приходи од брокерски услуги	16.329	15.178
	16.329	15.178

6. Останати приходи

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Останати приходи од работење	-	19
	-	19

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

7. Трошоци за сировини и материјали	(во илјади денари)	
	2025	2024
Трошоци за сировини и материјали	175	229
Трошоци за гориво	50	86
Трошоци за енергија	138	152
Трошоци за ситен инвентар	-	-
	363	467

8. Услуги со карактер на материјални трошоци	(во илјади денари)	
	2025	2024
Услуги за ПТТ, интернет и мобилна и фиксна телефонија	8	1
Услуги за обезбедување		
Наемнина	608	584
Останати услуги	4.620	8.091
	5.236	8.677

9. Останати трошоци од работење	(во илјади денари)	
	2025	2024
Трошоци за репрезентација	41	177
Трошоци за спонзорства		9
Премии за осигурување	100	114
Банкарски услуги	240	237
	381	537

10. Трошоци за вработени	(во илјади денари)	
	2025	2024
Плати и надоместоци за плата	1.726	1.977
Трошоци за даноци на плата и надомести на плата	125	140
Придонеси од задолжително социјално осигурување	720	824
Останати трошоци за вработени	148	129
	2.719	3.070

11. Трошоци за амортизација	(во илјади денари)	
	2025	2024
Амортизација на материјални и нематеријални средства	68	83
	68	83

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

12. Вредносно усогласување

(во илјади денари)

	2025	2024
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
	-	-

13. Финансиски приходи/расходи

(во илјади денари)

	2025	2024
Финансиски приходи	-	-
Финансиски расходи	-	-
Резултат од финансиско работење	-	-

14. Добивка за периодот

(во илјади денари)

	2025	2024
Добивка пред оданочување	7.563	2.365
Данок на добивка	(785)	-
Нето добивка за периодот	6.778	2.365

15. Материјални средства (2025)

(во илјади денари)

	Набавна вредност 01.01.2025	Зголемување/Намалување	Акумулирана амортизација	Амортизација	Сегашна вредност
Опрема	1.265	173	1.124	68	246
	1.265	173	1.124	68	246

Материјални средства (2024)

(во илјади денари)

	Набавна вредност 01.01.2024	Зголемување/Намалување	Акумулирана амортизација	Амортизација	Сегашна вредност
Опрема	1.248	17	1.040	84	141
	1.248	17	1.040	84	141

16. Залихи

(во илјади денари)

	2025	2024
Залихи на резерви делови	68	61
	68	61

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА

17. Краткорочни побарувања

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Побарувања од купувачи	1.867	1.436
Побарувања од државата	635	635
Останати краткорочни побарувања	322	285
	2.824	2.356

18. Краткорочни финансиски вложувања

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Побарувања за дадени аванси	4.445	4.095
	4.445	4.095

19. Парични средства

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Парични средства на сметки во банка	8.861	3.223
	8.861	3.223

20. Платени трошоци за идните периоди и пресметан приход (ABP)

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Платени трошоци за идните периоди и пресметан приход (ABP)	-	-
	-	-

21. Капитал

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Основна главнина	3.077	3.077
Резерви	308	308
Акумулирана добивка	5.122	3.858
Добивка за финансиската година	6.778	2.365
	15.286	9.607

22. Краткорочни обврски

	(во илјади денари)	
	2025	2024
Обврски спрема добавувачи	118	100
Тековни даночни обврски	789	4
Останати краткорочни обврски	252	165
	1.159	269

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 година не се покренати судски постапки против Друштвото. Во согласност со тоа, не се предвидени резервации за потенцијални загубина датумот на финансискиот извештај.

Залог и хипотека

Друштвото нема залог ниту хипотека на својот имот.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември не се настанати други настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.